



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Број 6

Петок, 8 март 1985
Скопје

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

80.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Се прогласува Законот за судовите за прекршоци, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година.

Бр. 08-568
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

ГЛАВА ПРВА

Основни одредби

Член 1

За водење на прекршочна постапка и за изрекување на казни, заштитни мерки и други мерки на сторителите на прекршоци и за водење на други работи определени со закон, се основаат судовите за прекршоци.

Судовите за прекршоци се самостојни органи на општествено-политичките заедници.

Член 2

Работите од својата надлежност судовите за прекршоци ги вршат врз основа на устав, законите и другите прописи засновани врз закон и за својата работа се одговорни пред Собранието на општината, односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Органи за водење на прекршочна постапка се:
— општински суд за прекршоци, како првостепен суд и
— Републички суд за прекршоци, како второстепен суд.

Со закон може да се определи прекршочна постапка за одредени видови на прекршоци да ја водат и други државни органи.

Член 4

Судовите за прекршоци ги следат и проучуваат општествените односи и појави што ги забележуваат во својата работа, а кои се од интерес за заш-

тита на јавниот поредок и за тие појави го известуваат ообранието на општината, односно на Републиката по своја иницијатива или по нивно барање.

Судовите за прекршоци во вршењето на работите од својата надлежност имаат право и должност да укажуваат на потребата од донесување или измена на прописи и преземање на мерки заради спречување на појави кои го запозоваат јавниот поредок.

Член 5

Судовите за прекршоци во вршењето на работите од својата надлежност се должни меѓусебно да соработуваат и придонесуваат за што поефикасно остварување на општествената самозаштита и во таа смисла да соработуваат со државните органи, организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 6

Судовите за прекршоци им укажуваат правна помош на граѓаните во остварувањето и во заштитата на нивните права во работите од својата надлежност.

Член 7

Секој суд за прекршоци има свој службен назив. Називот на судот го одржи и седиштето на судот, како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

На зградата во која е сместен судот се истакнува називот на судот.

Печатот на судот го содржи неговиот назив и седиштето како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Работата на судовите за прекршоци е јавна. Јавноста во работата се обезбедува со јавно расправање пред судот, со давање известување за текот на постапката под услови предвидени со закон, со соопштување на одлуките на судот под услови предвидени со закон, овозможување на јавноста преку печатот и другите средства за јавно информирање да се запознава со работата на судовите, како и со запознавање на надлежните собранија на општествено-политичките заедници за работата на судовите.

Заради чување на тајната, заштитата на моралот, интересот на малолетниците или заради заштита на други посебни интереси на општествената заедница, со закон се уредува постапката за исклучување на јавноста.

Член 9

Судијата за прекршоци не може да биде повикан на одговорност за мислење дадено при донесувањето на одлуката.

Судијата за прекршоци не може да биде притворен за кривично дело сторено во вршење на функцијата без одобрение на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Судијата за прекршоци не може да врши работи и задачи што се неспоиви со функцијата судија за прекршоци.

Кои работи и задачи се неспоиви со функцијата судија за прекршоци, оценува и одлучува претседателот на Републичкиот суд за прекршоци.

ГЛАВА ВТОРА

Основање и надлежност на судовите за прекршоци

1. Основање

Член 11

Основањето, укинувањето, подрачјето, седиштето и бројот на судиите на општинскиот суд за прекршоци, го утврдува со одлука Собранието на општината.

Две или повеќе општини можат да основаат општински суд за прекршоци.

Со одлуката за основање на општинскиот суд за прекршоци од став 2 на овој член се утврдува подрачјето и седиштето на судот, бројот на судиите, како и начинот на обезбедување на средства за работа и други права и обврски на општините оснотвачи на општинскиот суд за прекршоци.

Член 12

Со овој закон се основа Републичкиот суд за прекршоци за територијата на Социјалистичка Република Македонија со седиште во Скопје.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија со одлука го утврдува бројот на судиите во Републичкиот суд за прекршоци.

2. Надлежност

Член 13

Општинскиот суд за прекршоци е надлежен:

- 1) да одлучува во прв степен по прекршоците;
- 2) да одлучува по барање за повторување на прекршочната постапка;
- 3) да ги спроведува извршните одлуки по прекршоците;
- 4) да ги врши работите од правната помош и
- 5) да врши и други работи определени со закон.

Член 14

Републичкиот суд за прекршоци е надлежен:

- 1) да одлучува во втор степен по жалбите донесени против одлуките на општинските судови за прекршоци;
- 2) да одлучува за судирот на надлежноста меѓу општинските судови за прекршоци;
- 3) да утврдува начелни ставови и начелни правни мислења заради единствена примена на законите и другите прописи од страна на општинските судови за прекршоци;
- 4) да укажува стручна помош на општинските судови за прекршоци за примена на прописите;
- 5) да дава упатства на општинските судови за прекршоци за начинот на следењето, проучувањето и евидентирањето на општествените односи и појави и проблемите од нивната практика;
- 6) да донесува деловник за работа на општата седница на судот и
- 7) да врши други работи определени со закон.

Член 15

Републичкиот суд за прекршоци врши стручен надзор во работата на општинските судови за прекршоци и од нив може да бара извештаи и други податоци.

При давањето на стручната помош на општинските судови за прекршоци, Републичкиот суд може да дава стручни објаснувања и да укажува на недостатоците во примената на прописите.

Член 16

Општинскиот суд за прекршоци во првостепената постапка одлучува како судија поединец.

Републичкиот суд за прекршоци во второстепената прекршочна постапка одлучува во совет од тројца судии за прекршоци од кои еден од нив е претседател на советот.

ГЛАВА ТРЕТА

Внатрешна организација

Член 17

Со работата на судот за прекршоци раководи претседателот на судот, кој го претставува судот.

Претседателот на судот се грижи и обезбедува услови за правилна работа на судот, го утврдува распоредот на работите по претходно прибавено мислење од седницата на судиите, одлучува за потребата од објавување на судските одлуки преку орештата за јавно информирање, дава известување за текот на прекршочната постапка, врши и други работи кои со закон или друг општ акт му се ставени во надлежност.

Во случај на отсутност или опреченост, претседателот го заменува судија кого го определува претседателот на судот со годишниот распоред за работа.

Член 18

Стручни соработници во судовите за прекршоци можат да бидат дипломирани правници со положен правосуден испит.

ГЛАВА ЧЕТВРТА

Овластувања на Републичкиот секретаријат за правосудство

Член 19

Републичкиот секретаријат за правосудство:

— ја следи и проучува работата на судовите за прекршоци во врска со усовршувањето на нивната организација, проблемите на кадрите и нивното стручно усовршување, обезбедувањето на услови за работа на судовите, навременоста и екопедитивноста и ажурноста во нивното работење;

— ги следи и проучува состојбите и појавите кај судовите за прекршоци и предлага преземање на потребни мерки и врши увид во примената на Правилникот за внатрешно работење (Деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци) и

— ги испитува непосредно или преку претседателот на судот наводите во поплаките на граѓаните во врска со неуредното работење на судовите, односно непостапувањето или одолжувањето на работата по одделни предмети.

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара од судовите за прекршоци податоци и извештаи што му се потребни за вршење на работите.

Член 20

Кога ќе се утврди дека работите не се вршат според Правилникот за внатрешно работење (Деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци) и другите прописи за организација и работа на судот, а тоа има влијание врз навременоста, екопедитивноста и ажурноста во работењето на судовите, Републичкиот секретаријат за правосудство за тоа ќе му укаже на претседателот на судот.

Ако и покрај ваквите укажувања состојбата не се подобри, Републичкиот секретаријат за правосудство е должен за тоа да го извести надлежното собрание и да предложи преземање на соодветни мерки.

Член 21

Републичкиот секретар за правосудство донесува правилник за внатрешно работење (деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци).

Со Правилникот за внатрешно работење (Деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци) се пропишува внатрешното работење на судовите за прекршоци, кое обезбедува законито, навремено и ефикасно вршење на функцијата, како и непречено, брзо и економично остварување на правата и обврските на странките, организацијата на евиденцијата и статистиката, правилата за водење на уписници, именици и други помошни книги, вилдовите, одржжната и употребата на штембилите и печатите, како и на обрасците што се употребуваат во работата на судовите, за постапување по

предметите од нивниот прием до архивирањето, за постапките при укажувањето на правната помош на граѓаните во судот, за начинот и организацијата на заедничките служби во кои се сместени повеќе органи, за материјалното и паричното работење, како и за други прашања во врска со работата на судовите за прекршоци.

ГЛАВА ПЕТТА

Избор и разрешување на судија за прекршоци

1. Избор на судија

Член 22

Судијата на општинскиот суд за прекршоци го избира и разрешува собранието на општината за чие подрачје е основан судот.

Ако општинскиот суд за прекршоци е основан за подрачје на две или повеќе општини, изборот го вршат собранијата на тие општини. За судија за прекршоци е избран кандидат што е избран од собранијата на тие општини.

Во општинскиот суд за прекршоци основан за подрачје на две или повеќе општини, бројот на судиите го определува собранието на општината каде што се наоѓа седиштето на судот, по претходна согласност од собранијата на другите општини.

Член 23

Судијата на Републичкиот суд за прекршоци го избира и разрешува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 24

За судија за прекршоци во ист суд не може да биде избрано лице кое на претседателот на судот или избраниот судија за прекршоци во тој орган му е брачен другар или е во сродство во права линија или странична линија до втор степен.

Член 25

За судија на општински суд за прекршоци може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови за стекнување на својството на работник во органите за државната управа и да е дипломиран правник со положен правосуден испит.

Член 26

За судија на Републичкиот суд за прекршоци може да биде избрано лице кое покрај условите предвидени во член 25 од овој закон, има потребно искуство и стручно знаење и има поминато на работа во суд или на правни работи во други државни органи, организации на здружениот труд или други организации и заедници.

Член 27

Собранието на општествено-политичката заедница кога избира судија на општинскиот суд за прекршоци претходно ќе објави дека ќе врши избор на судија за прекршоци и ќе ги повика кандидатите да поднесат пријави во определениот рок, кој не може да биде пократок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Објавувањето за избор на судија се врши најдоцна 30 дена пред денот на изборот.

Ако за изборот на судијата на општинскиот суд за прекршоци се надлежни две или повеќе општини, објавувањето на изборот го врши собранието на општината на чие подрачје е седиштето на судот.

Објавувањето за изборот на општински судија за прекршоци се врши во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, во оредствата за јавно информирање и во службениот гласник на општината што го објавува изборот.

Член 28

Судијата за прекршоци се избира за време од осум години и по истекот на ова време може да биде повторно избран.

За времето за кое судијата за прекршоци е избран функцијата може да му престане по сила на законот или со разрешување од страна на собранието што го избрало во случаите и под условите предвидени со овој закон.

Член 29

Претседателот на Општинскиот суд за прекршоци, односно претседателот на Републичкиот суд за прекршоци се избира за време од четири години.

Исто лице може да биде избрано за претседател на општински суд за прекршоци односно за претседател на Републички суд за прекршоци најмногу два пати едно по друго.

Член 30

За резултатите од изборот, собранието на општествено-политичката заедница ги известува судот за прекршоци во кој судијата е избран и судијата Судот за прекршоци за извршениот избор го известува Републичкиот секретаријат за правосудство. Против одлуката за избор не може да се води управна ниту пак судска постапка.

Избраниот судија е должен да стапи на должност во рокот што го определило собранието што го избрало. Рокот за стапување на должност не може да биде подолг од три месеци.

Ако избраниот судија без оправдани причини не стапи на должност во рокот предвиден во став 3 од овој член, ќе се смета дека не е избран.

Член 31

Избраниот судија за прекршоци, пред стапувањето на должноста, дава овечена изјава пред претседателот на собранието што го избрало.

Текстот на изјавата гласи:

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот, законите и другите прописи, дека должноста судија за прекршоци ќе ја вршам совесно, непристрасно и одговорно и дека ќе го заштитивам поредокот утврден со уставот“.

Член 32

На судијата за прекршоци кој не е повторно избран му престанува должноста со истекнување на времето за кое е избран.

Судијата за прекршоци кој не е повторно избран или предвреме е разрешен заради намалување на обемот на работата или заради укинување на судот, за шест месеци по престанокот на должноста ги задржува сите права од работа и врз основа на работата. За тоа време судијата има право на личен доход, ако претходно не се вработил, во висина на личниот доход што го примил последниот месец пред престанување на должноста, како и на другите зголемувања на личниот доход и на другите примања на судовите за прекршоци.

Судијата за прекршоци кој не е повторно избран или е предвреме разрешен според одредбите од став 2 на овој член, му се става на располагање на соодветното собрание и може да му се довери вршење на одредени работи кои одговараат на неговата стручна подготовка и должноста што ја вршел.

Судијата за прекршоци кој наполнил 30 години пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задржува правата од став 2 на овој член една година по престанок на должноста.

Времето од став 2 и 4 на овој член за кое се врши исплатата на личниот доход по престанок на должноста се признава во работен стаж и за тоа време судијата за прекршоци на кој му се врши исплатата ги задржува сите права од работниот однос.

Правото на исплатата од став 2 и 4 од овој член не му припаѓа на судијата за прекршоци кој во пропишаниот рок не поднесал пријава или не дал согласност за повторен избор, како и на судија за прекршоци кој ги исполнил условите за пензија.

Исплатувањето на личниот доход од став 2 и 4 од овој член се врши од буџетот на општествено-политичката заедница што го избрала судијата за прекршоци.

2. Разрешување на судија

Член 33

Судијата за прекршоци го разрешува од должноста Собранието што го избира.

Ако за разрешувањето се надлежни Собранијата на две или повеќе општини, судијата ќе се смета за разрешен ако е разрешен само во едно од тие општини.

Член 34

Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од должноста и пред истекот на времето за кое е избран:

- 1) кога самиот бара да биде разрешен;
- 2) кога по своја согласност ќе биде избран во друг орган или избран, односно именуван на друга должноста;
- 3) кога ќе биде осуден за кривично дело на казна затвор повеќе од шест месеци или на поблага казна за кривично дело кое го чини недостоен за вршење на должноста;
- 4) кога ќе се утврди дека извршил потешка повреда на должноста односно дека го нарушил угледот на службата, или дека со својата работа покажал дека не е способен за вршење на таа должност или кога ќе се утврди дека не е стручно способен за вршење на должноста судија за прекршоци или дека подолго време без оправдани причини не постигнува задоволителни резултати во работата;
- 5) кога ќе се утврди дека нема услови повторно да биде избран за судија за прекршоци;
- 6) кога ќе се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на должноста и
- 7) кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурување (жена), или кога ќе наполни 65 години живот и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 години живот и 25 години пензиски стаж (жена).

Член 35

Одлуката за разрешување од должноста судија за прекршоци поради причините од член 34 став 1, точка 3, 4 и 6 од овој закон може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка за утврдување на причините за разрешување и ако во таа постапка судијата имал можност да се изјасни за причините за разрешување.

Член 36

Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од должноста, ако Собранието на општествено-политичката заедница одлучи да се намали бројот на судиите, поради намалување на обемот на работата.

Судијата за прекршоци ќе биде разрешен од должноста ако биде укинат судот за прекршоци во кој е избран.

Член 37

Ако судијата за прекршоци побара да биде разрешен, а надлежното собрание не донесе одлука по таквото барање во рок од три месеци од денот на поднесеното барање, надлежното тело на Собранието на општествено-политичката заедница за прашања на изборите и именувањата, на негово барање ќе утврди дека на судијата му престанала должноста во судот.

За претседателот на општинскиот суд за прекршоци утврдувањето дека му престанала должноста го врши претседателот на Републичкиот суд за прекршоци.

Член 38

Судијата за прекршоци кој е избран во друг орган, односно избран или именуван на друга должност не може да стапи на таа должност пред надлежното собрание да го разреши од должноста.

Член 39

Предлог за започнување на постапка за разрешување на судија поради причините од став 1 на точките 3, 4 и 6 од член 34 на овој закон може да поднесе претседателот на судот за прекршоци, надлежното тело на Собранието на општествено-политичката заедница за прашања на изборите и именувањата.

Во предлогот се наведуваат причините поради кои се поведува постапка за разрешување.

За предлогот од став 1 на овој член ќе се извести републичкиот секретар за правосудство, ако тој не поддел предлог за отпочнување на постапка за разрешување.

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно соодветното тело на Собранието на општината за прашањата на изборите и именувањата, по предлог или по овоја иницијатива, донесува одлука за отпочнување и ја води постапката за разрешување на судијата за прекршоци.

Претседателот на судот за прекршоци го известува Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за тоа дека судијата ги исполнил условите за остварување на право на старосна пензија, кое ќе го разреши од должноста и пред истекот на времето за кое е избран.

За разрешувањето на судијата за прекршоци, Собранието го известува разрешениот судија, судот чиј судија е разрешен и Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 40

Ако општинскиот суд за прекршоци е основан за две или повеќе општини, Собранијата на општините можат спогодбено да се договорат сите или некои работи во врска со постапката за изборот и разрешувањето на судијата, освен изборот, да го врши едно од Собранието на општините.

Скојо собрание на општината од подрачјето на општинскиот суд за прекршоци може независно од спогодбата од став 1 на овој член да покрене постапка за разрешување на судија за прекршоци под условите предвидени со овој закон.

3. Отстранување од должноста судија

Член 41

Судијата за прекршоци ќе се отстрани од должноста додека против него се води истрага или додека се наоѓа во притвор.

Судијата за прекршоци ќе се отстрани од должноста ако е поведена постапка за негово разрешување поради извршување на потешка повреда на должноста, односно дека го нарушил угледот на службата или ако против него е поведена кривична постапка за кривично дело кое го чини недостоен за вршење на должноста.

Одлука за отстранување од должноста, од причините од став 1 на овој член донесува: за судијата за прекршоци, претседателот на судот, за претседателот на општинскиот суд за прекршоци, претседателот на Републичкиот суд, а за претседателот на Републичкиот суд, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Одлука за отстранување од должноста за случаите од став 2 на овој член донесува општата седница на Републичкиот суд за судиите за сите судови за прекршоци на барање на органот кој повел постапка односно на претседателот на судот.

4. Привремено упатување на работа во друг суд

Член 42

Судија на општински суд за прекршоци може да биде привремено упатен во друг општински суд за прекршоци по своја согласност најмногу шест месеци во една година.

Привременото упатување во друг општински суд за прекршоци се врши само, ако поради спреченост или изземање на судија или поради други оправдани причини е доведено во прашање редовното работење на судот.

Решение за привремено упатување на работа во друг општински суд за прекршоци донесува претседателот на Републичкиот суд за прекршоци, по прет-

ходна прибавена согласност на извршниот орган на собранието на општината од кој и во кој се упатува судијата за прекршоци.

Член 43

Судијата за прекршоци кој привремено се упатува на работа во друг суд, има право на личен довод на товар на судот во кој е упатен.

Ако судијата за прекршоци е упатен надвор од местото на неговото живеалиште, има право на дневници или надоместок за одвоен живот на семејството на тој адрес на судот во кој е упатен.

Член 44

Одредбите од овој закон за судијата за прекршоци се однесуваат и на претседателот на судот, освен одредбите за времетраењето на мандатот и повторниот избор од член 29 на овој закон.

ГЛАВА ШЕСТА

Средства за работа на судовите

Член 45

Средства за работа на општинскиот суд за прекршоци се обезбедуваат во буџетот на општината, а средствата за работа на Републичкиот суд за прекршоци се обезбедуваат во буџетот на Републиката.

Член 46

Ако општинскиот суд за прекршоци е основан за подрачје на две или повеќе општини, средствата за работа на судот спогодбено ги обезбедуваат општините.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на судот.

Член 47

При утврдувањето на износот на средствата за работа на судот за прекршоци, собранието на советната општествено-политичка заедница особено ќе води сметка за потребата од навремено, ефикасно и уредно вршење на функцијата од страна на судот.

Член 48

Во рамките на одобрените средства за работа, кои се утврдуваат за секоја година, особено се утврдуваат средствата: за унапредување на работата на судот, за набавување на техничка опрема и други трошоци за водење на прекршочната постапка, како и за работењето на плачот за стручното оспособување на судите и на другите работници на судот.

ГЛАВА СЕДМА

Предни и завршни одредби

Член 49

Собранијата на општините најмногу до 1 јули 1985 година, со одлука ќе ги основаат општинските судови за прекршоци. Ќе го определат подрачјето и седиштето на судот. Ќе го утврдат бројот на судите за прекршоци и ќе вршат избор на судии според одредбите од овој закон.

Член 50

До отпочнувањето со работа на судовите за прекршоци основани со овој закон, прекршочната постапка ќе ја водат органите определени со Законот за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 36/73).

Член 51

Судијата кој со денот на влегувањето во сила на овој закон е затечен на таа должност во органите за водење на постапката по прекршоците, а е избран според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон и ги исполнува условите од член 25 и 26 од овој закон, останува на таа должност за времето за кое е избран и по истекот на тоа време може да биде повторно избран.

Член 52

Судијата кој со денот на влегувањето во сила на овој закон е затечен на таа должност во органите за водење на постапката по прекршоците, а е избран според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон и не ги исполнува условите предвидени во член 25 од овој закон, останува на таа должност за времето за кое е избран.

Судијата за прекршоци кој е дипломиран правник со положен испит за судија за прекршоци, а со денот на влегувањето во сила на овој закон е затечен на таа должност, може повторно да биде избран на таа должност.

Судите за прекршоци — дипломирани правници со положен испит за судија за прекршоци кои ќе бидат избрани или именувани на други должности, по истекот на мандатот можат повторно да бидат избрани за судија за прекршоци.

Член 53

На раководителот на општинскиот судија за прекршоци, односно претседателот на Републичкиот совет за прекршоци во органите за водење на постапката по прекршоците, кој е именуван односно избран според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон, а на таа должност поминал повеќе од четири години од последното именување односно избор, мандатот му трае до истекот на времето за кое е именуван, односно избран на истата должност.

На раководителот на општинскиот судија за прекршоци, односно претседателот на Републичкиот совет за прекршоци во органите за водење на постапката по прекршоците, кој е именуван односно избран според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон, а на таа должност поминал помалку од четири години од последното именување односно избор, мандатот му истекнува со изминувањето на четирите години од последното именување, односно избор и може да биде именуван односно избран уште еднаш на истата должност.

Член 54

До донесување на Правилник за внатрешно работење (Деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци), ќе се применуваат прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Правилник за внатрешно работење (Деловник за внатрешно работење на судовите за прекршоци) ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

Со денот на примената на овој закон престанува да важи Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 36/73).

Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1985 година.

81.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за здравствена инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година.

Бр. 08-570
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на законите во областа на здравствената заштита, како и на самоуправните општи акти на организациите на здружениот труд од областа на здравството и на другите организации на здружениот труд, кои врз основа на закон, покрај основната дејност, спроведуваат здравствена заштита (во натамошниот текст: здравствени и други организации кои спроведуваат здравствена заштита) врши здравствената инспекција.

Член 2

Здравствената инспекција врши непосреден увид во работењето и постапувањето на здравствените организации во поглед на примената на законите, другите прописи донесени врз основа на закон, општествените договори, самоуправните спогодби и самоуправните општи акти на здравствените и други организации кои спроведуваат здравствена заштита, а кои се однесуваат особено на:

- мерките, обемот и содржината на задолжителните видови на здравствената заштита;
- правата и должностите во остварувањето на здравствената заштита;
- условите за укажување на континуирана здравствена заштита;
- организацијата и начинот на укажување на итна медицинска помош;
- начинот на користењето и одржувањето на медицинската опрема;
- нега на болните и домашното лекување;
- лековите и санитетските материјални средства потребни за укажување на итна медицинска помош;
- приемот на корисниците при укажувањето на примарна и специјалистичко-консултативна здравствена заштита;
- прием на праѓаните на болничко лекување;
- распоредот, почетокот и завршувањето на работното време во здравствените и други организации;
- водењето на здравствена евиденција и статистика;
- придржување на условите во поглед на просторот, опремата и кадрите предвидени за вршење на одредена здравствена дејност и на пропишаните и договорените стандарди и нормативи за здравствена заштита.

Член 3

Работите на здравствената инспекција се од општ интерес за Републиката.

Член 4

За вршење на работите на здравствената инспекција се основа Републички здравствен инспекторат во состав на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Член 5

Републичкиот здравствен инспекторат ги врши работите на здравствената инспекција во сите здравствени и други организации кои спроведуваат здравствена заштита.

Член 6

Работите на здравствената инспекција ги вршат здравствени инспектори.

За здравствен инспектор може да се назначи лице кое завршило медицински или стоматолошки факултет, положен стручен испит и да има најмалку 5 години работно искуство или правен факултет со најмалку 5 години работно искуство.

За вршење на определени работи на здравствената инспекција може да се овласти и работник во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика или работник на организација на здружениот труд или на друга самоуправна организација и заедница кој ги исполнува условите од став 2 на овој член, со сите овластувања на здравствениот инспектор.

Член 7

Во вршењето на работите на здравствената инспекција, здравствениот инспектор е овластен:

- 1) да остварува увид во спроведувањето на законите, прописите донесени врз основа на законите во областа на здравствената заштита, општествените договори, самоуправните спогодби и на самоуправните општи акти на здравствените и други организации кои спроведуваат здравствена заштита и да бараат потребни податоци за тоа;
- 2) да наредат отстранување на недостатоците во примената на законите, другите прописи и самоуправните општи акти во одреден рок;
- 3) да забрани спроведување на мерки и работи кои се спротивни на закон или на прописите донесени врз основа на закон;
- 4) да нареди постапување на здравствената организација, во случаите кога не постапила на начин определен со закон или со друг пропис донесен врз основа на закон.

Член 8

Во вршењето на инспекцискиот надзор здравствениот инспектор им дава соодветна помош на работниците, работните луѓе и праѓаните во остварувањето на правата од здравствената заштита и им укажува на здравствените и други организации кои спроведуваат здравствена заштита на можните начини за ефикасно, рационално, квалитетно и континуирано спроведување на здравствената заштита.

Член 9

Здравствените и други организации кои спроведуваат здравствена заштита се должни на здравствениот инспектор да му овозможат непосреден увид, непречено вршење на работите на инспекцискиот надзор и по негово барање да му ги доставуваат потребните податоци и материјали во рок што тој ќе го определи.

Член 10

Пред да почне со инспекцискиот надзор здравствениот инспектор е должен да го извести работководниот орган, односно одговорното лице на здравствената или друга организација која спроведува здравствена заштита.

Член 11

За извршениот инспекциски преглед здравствениот инспектор составува записник во кој се внесува наодот и предочениот мерки.

Записникот од став 1 на овој член му се врачува на работководниот орган или на одговорното лице во здравствената и друга организација која спроведува здравствена заштита во која е извршен инспекцискиот надзор, и на органот на управата на Собранието на општината што врши надзор над работата на здравствената организација.

Надлежниот орган во здравствената и друга организација која спроведува здравствена заштита е должен најдоцна во рок од 15 дена да го разгледа записникот од став 1 на овој член и за преземените мерки да ја извести здравствената инспекција.

Член 12

Ако по предочените мерки содржани во записникот за извршениот преглед не е постапено, здравствениот инспектор со решение го наредува извршувањето на мерките или дејствијата и го определува рокот за нивното извршување.

Член 13

Против решението на здравствениот инспектор може да се изјави жалба до Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Член 14

Ако здравствениот инспектор оцени дека со поредата на прописите е сторено кривично дело, стопански престап, прекршок или повреда на работните обврски, должен е веднаш да поднесе пријава за стореното кривично дело, стопански престап, барање за покренување на прекршочна постапка или барање за покренување на постапка за сторената повреда на работните обврски.

Член 15

Ако во вршењето на инспекцискиот надзор здравствениот инспектор оцени дека определен самоуправен општ акт не е во согласност со закон од областа на здравствената заштита или со друг пропис донесен врз основа на закон, ќе ја извести за тоа здравствената или друга организација која спроведува здравствена заштита што го донеле тој акт и ќе предложи рок во кој утврдените неправилности треба да се отстранат.

Ако органот на здравствената и друга организација не постапи по предлогот од став 1 на овој член, здравствената инспекција ќе го извести Собранието на општествено-политичката заедница и ќе покрене иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот самоуправен општ акт.

Член 16

Граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации и заедници, кои во остварувањето на своите права, интереси и обврски од здравствената заштита ќе согледаат одредени негативности во работата на здравствените и други организации кои спроведуваат здравствена заштита можат да покренуваат иницијатива до здравствената инспекција за вршење на инспекциски надзор.

Член 17

Службеното овојство на здравствениот инспектор се утврдува со легитимација.

Легитимацијата ја издава претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Се овластува претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика да го пропише образецот на легитимацијата.

Член 18

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок здравствената и друга организација која спроведува здравствена заштита ако:

1) го спречи или попречува здравствениот инспектор во вршењето на инспекцискиот надзор или ако во определениот рок не му ги достави бараните податоци од член 9 на овој закон;

2) во определениот рок не ги изврши мерките содржани во решението за отстранување на утврдените неправилности од член 12 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и работодавниот орган или одговорното лице во здравствената организација со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 19

Републичкиот здравствен инспекторат според одредбите на овој закон, ќе се организира и ќе почне со работа најдоцна во рок од 6 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 20

Претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика ќе го пропише образецот на легитимацијата во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

82.

Врз основа на член 54 од Законот за општествениот правобранител на самоупраувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 47/75, 6/81 и 37/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1985 ГОДИНА

Се усвојува Програмата за работа на Републичкиот општествен правобранител на самоупраувањето за 1985 година, што ја донесе Републичкиот општествен правобранител на самоупраувањето по прибавено мислење на Работната заедница.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-569

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

83.

Врз основа на член 3 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ („Службен лист на СФРЈ“ број 35/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, поради истек на времето за кое се именувани:

Димитар Кондовски и
Петар Хаџи Бошков,

За членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се избираат:

Иван Велков, академски сликар од Скопје и Драги Поповски-Дада, академски вајар од Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-594
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

84.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ се именуваат:

а) за претседател

Васко Костојчиновски, претседател на Претседателството на Советот на СС Македонија;

б) за членови

Иван Аврамовски, член на Претседателството на ЦК СКМ,

Емине Адеми, новинар уредник на турската редакција на Радио — Скопје,

м-р Верка Бунтеска, асистент на Технолошкиот факултет,

д-р Трпе Пруевски, советник во Стопанска банка — Здружена банка и претседател на Друштвото на пронаоѓачи — Скопје,

Тодор Иванов, генерален директор на ГРО „Гранит“,

д-р Владо Камбовски, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања,

Јово Панајотовиќ, генерален директор на Металскиот завод „Тито“ — Скопје,

д-р Синиша Спасов, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

д-р Сејфедин Сулејмани, професор на ПА „Климент Охридски“ — Скопје,

акад. д-р Исак Таџер, редовен професор на Медицинскиот факултет,

Славко Јаневски, академик и писател и

Петар Мазев, академски сликар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-595
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

85.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ се именуваат:

а) за претседател

д-р Гане Тодоровски, редовен професор на Филолошкиот факултет;

б) за членови

Нада Саздова-Ангеловска, директор на Центарот за социјално насочено образование „Искра“ — Штип, Нада Василева, директор на Комбинираната детска установа „Братство-Единство“,

д-р Иван Влашки, доцент на Медицинскиот факултет во Скопје,

Авни Златку, заменик секретар на СИЗ за насочено образование — Скопје.

Тихомир Кондев, извршен секретар на ЦК СКМ, Предраг Пенушлиски, претседател на Градскиот комитет за образование, култура и физичка култура — Скопје,

Шукри Рамо, писател и општествено-политички работник — Скопје,

д-р Цветко Смилевски, директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — Скопје,

Ана Темкова, академски сликар од Скопје и Кирил Кортошев, артист на Македонскиот народен театар во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-593
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

86.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 39/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ — ЈАСМИН“

За доделување на наградата „Мито Хацивасилев — Јасмин“ се именуваат:

а) за претседател

Методи Петровски, член на Претседателството на ЦК СКМ;

б) за членови:

Борис Атанасовски, директор на Марксистичкиот центар „Мито Хацивасилев — Јасмин“,

Хасан Вевки, главен и одговорен уредник на весникот „Бирлик“,

д-р Ордс Ивановски, виш научен работник во Институтот за национална историја,

Есад Имери, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Мирко Миронски, главен и одговорен уредник на весникот „Вечер“,

Невенка Митревска, новинар во „Нова Македонија“,

Владо Поповски, претседател на Комисијата за меѓународни односи на Собранието на СРМ,

Мирче Томовски, директор на Центарот за идејно-теоретски работи и марксистичко образование при ГК СКМ на Скопје,

д-р Никола Узунов, дописен член на МАНУ, професор на Економскиот факултет и

Атис Шајновски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-592

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

87.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки, поради истек на времето за кое се именуваат:

Борис Алексоски,
Перо Андоновски,
Рецеп Златку,
Лазо Крстевски,
Доне Николовски,
Стојмир Поповски,
Миле Стојменовиќ,
Слободанка Тасевска и
Симо Трипуновски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки се именуваат:

Селами Азис, секретар на Претседателството на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите — Тетово,

Јорџан Ангеловски, секретар на Претседателството на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите на општина Центар — Скопје,

Владимир Васиљевиќ, член на ГК на ССРМ — Скопје,

Надица Станинова-Аниџинова, стручно-политички работник во РК на ССММ — Скопје,

Сефер Мимидиновски, делегат во Општествено-политичкиот совет на Собранието на град Скопје,

Светолик Прентовски, секретар на Комисијата за развој на самоуправувањето и политичкиот систем при ССМ,

Виктор Равњак, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општински јавен обвинител — Кочани,

Владимир Тулевски, член на Претседателството на ОК СКМ општина Центар — Скопје, новинар во РО НИП „Нова Македонија“ — Скопје и

м-р Думитар Керамитчиевски, вработен во ОК ССРМ, општина Кисела Вода — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-591

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

88.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван,

Јездимир Богдански.

За претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки во Скопје се именува

Зејнел Беговиќ, член на ГК на ССРМ, заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-590

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

89.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП

Се разрешуваат претставниците на општествена заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп, поради истек на времето за кое се именувани:

Орде Јакошки,
Кочо Мацановски и
Спиро Магдески.

За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп се именувани:

Трајче Димески, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, дипломиран правник, вработен во ГРО „Техника“ ООЗТ „Градба“ — Прилеп,

Кирил Цветаноски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општински јавен обвинител во Прилеп и

Лилјана Нанкулоска, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-589
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

90.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Јордан Јанев,
Панче Карташов,
Бошко Костовски,
Благоја Сотировски и
Панче Спировски

За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет — Скопје се именувани:

Лилјана Илиевска, извршен секретар на ОК СЌМ општина „Гази Баба“ — Скопје,

Ѓорѓи Михајлов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на погон во СОЗТ „Треска“ — Скопје,

инж. Петар Христовски, директор на ООЗТ „Паркови и зеленило“ при РО „Комуналец“ — Скопје,

м-р Драгољуб Цветковиќ, секретар на Сојузот на организациите и пријатели на шумите на СРМ и

м-р Апостол Целевски, член на Општинскиот совет на ССМ — општина „Гази Баба“ — Скопје, директор на ООЗТ „Кооперација“ при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-588
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

91.

Врз основа на член 36 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност — Скопје, поради истек на времето за кое е именуван:

Иван Тошевски.

За претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност — Скопје се именува:

Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-587
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

92.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола, поради истек на времето за кое се именуваат:

Павле Георгиевски,
Радуле Костовски и
Живко Магдески.

За претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола се именуваат:

Илија Алушевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола,

д-р Никола Христов, професор на Педагошката академија — Битола и

Миле Трајаноски, директор на Шумското стопанство — Македонски Брод.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-586

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

93.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО“ — ГОСТИВАР

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Маврово“ — Гостивар, поради истек на времето за кое се именуваат:

Александар Груевски,
Момчило Мицковски и
Садик Садик.

За претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Маврово“ — Гостивар, се именуваат:

Љубомир Симоски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ — Гостивар,

Нуфре Јовановски, управник на Детско одморалиште „Бунец“ — Гостивар и

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-585

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

94.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ — ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид, поради истек на времето за кое се именуваат:

Љиљана Мишева,
Димче Талески и
Трајан Марковски.

За претставници на Општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид се именуваат:

Томе Вељановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на објект во ГРО „Трудобеник“ — Охрид,

Самоил Ламбевски, секретар на Претседателството на Општинскиот совет на синдикатите — Ресен и

Голуб Чинјо, професор на Факултетот за туризам — Охрид.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-584

26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

95.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОЗТ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национални паркови и ловишта — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Миле Новаковски,
Ванчо Цветковски и
Блашко Јаневски.

За претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национални паркови и ловишта — Скопје се именуваат:

Душко Митевски, вработен во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,
Васко Теговски, секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на СР Македонија и

Југ Стјепан, капетан на ЈНА и началник на Дом ИНА — Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-583 Претседател
26 февруари 1985 година на Собранието на СРМ,
Скопје Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

96.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

За членови на Конкурската комисија за именување директор на Републичкиот завод за трансфузиологија се именуваат:

Снежана Османли, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Слободан Теофиловски, претседател на Комисијата за крвопрителите при Црвениот крст на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-581 Претседател
26 февруари 1985 година на Собранието на СРМ,
Скопје Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

97.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ С. БАРДОВЦИ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурската комисија за именување директор на Болницата за нервни и душевни болести с. Бардовци — Скопје, се именуваат:

Вера Черепналковска, секретар на Секцијата за здравство и социјална политика при РК ССРМ и

Перо Велковски, дипломиран правник, вработен во ГК на ССРМ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-582
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

98.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собрание на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА

Се дава согласност на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во Социјалистичка Република Македонија во 1985 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, на седницата одржана на 25 декември 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-571
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

99.

Врз основа на член 41 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита за 1985 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, на седницата одржана на 25 декември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-572
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

100.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 10.5. став 4 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 41/84), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕМОТ, НАМЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Средствата на Фондот на федерацијата), што СР Македонија во 1985 година ќе ги оствари врз основа на задолжителен заем, дел ќе се користи за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд од материјалното производство.

Делот од средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член ќе изнесува 20% од остварениот прилив, намален за делот што се издвојува во Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во Републиката.

Член 2

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд во индустријата и земјоделството.

Приоритет при одобрување на кредити од средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член ќе имаат организациите на здружениот труд од енергетиката, црната металургија, производството и преработката на обоени метали, производството и преработката на неметални минерали, металопреработувачката дејност, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, производството на електрични машини и апарати, производството на хемикалии за земјоделството, производството на лекови и фармацевтски хемикалии, производството на режана граѓа и плочи, производството на финални производи од дрво, производството на текстилни предмети и ткаенини и готови текстилни производи, преработка и конзервирање на месо, производството на слад и сладен екстракт, производството на добиточна храна, полјоделството (освен производството на зеленчук и производството на цвеќе и украсни растенија) и во стопанството.

Средствата за наменско производство ќе бидат одобрени со посебни одлуки на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, согласно со Општествениот договор.

Член 3

Износот на кредитот од средствата на Фондот на федерацијата ќе изнесува најмногу до 15% од потребниот обем на трајните обртни средства на организацијата на здружениот труд.

Член 4

При утврдувањето на намените и износот на кредитот од средствата на Фондот на федерацијата од членовите 2 и 3 од оваа одлука Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе тргнува од критериумите со кои особено се обезбедува:

(1) Зголемување на производството кое позначајно придонесува за обезбедување стопански фондови за извоз и пораст на извозот,

(2) Зголемување на производството на храна, а пред сè на житни култури, маслодавни семиња, шеќерна репка, месо и преработки од месо, млеко и млечни производи,

(3) Зголемување на продуктивното вработување, особено со поведување на повеќе смени, скратување на работното време и сл,

(4) Зголемување на производството и доходот по вработен и по ангажирани средства,

(5) Степен на обезбеденост на организациите на здружениот труд со трајни извори на обртни средства.

Член 5

Кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за обезбедување трајни извори на обртни средства ќе им се одобруваат на крајните корисници според постојните услови за користење на средствата на Фондот на федерацијата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-238/2

21 февруари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

78.

Врз основа на член 11 став 1 алинеја 29 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка СИЗ за здравствена заштита, а во врска со член 1 став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за упатување здравствено осигурени лица на лекување во странство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/82), Собранието на Републичката СИЗ за здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата од 26 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА
НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЛИЦА УПАТЕНИ
НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И НИВНИТЕ
ПРИДРУЖНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за висината на дневните трошоци на лица упатени на лекување во странство и нивните придружници, бр. 0606-304/1 од 24 февруари 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/82) во членот 2 на крајот се додава:

ДР Германија — пресметковни долари	30
Унгарија — САД долари	32

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0805-426/1
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Кирил Доревски, с. р.

79.

Врз основа на член 118 од Законот за здравствена заштита и Одлуката на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од 26 февруари 1985 година, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на сите собори на делегатите на Собранието од 25 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Висината на средствата за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во Социјалистичка Република Македонија за 1985 година, што се обезбедуваат во Републичката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, се утврдува на 0,18% од основицата на бруто личен доход и другите лични примања на работниците во самоуправните

организации и заедници и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и работните луѓе што вршат самостојна професионална дејност, што се земаат како основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се пресметуваат и уплатуваат при исплатата на личниот доход, како и другите придонеси од личниот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0805-2416/1
25 декември 1984 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р Кирил Доревски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

80.

Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита од подрачјето на град Скопје во Самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 7,1% и тоа:

— 3,3% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 3,8% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1985 година.

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, број 02-15769/2 од 9 јануари 1985 година.

Бр. 02-1773/3-а
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

81.

Врз основа на член 21 став 1 точка 16 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита од подрачјето на град Скопје во Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје на седницата одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

- со стапка од 20%, придонес од личен доход од земјоделска дејност и
- 300 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност за земјоделците што обавуваат земјоделска дејност во ридско-планинските подрачја се утврдува на 10%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-1773/3-6
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

82.

Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се распределува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 82-1773/3-в
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

83.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени осно-

вици, како и висината на придонесот за одделни категории осигуреници, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Основниците и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со Закон не се утврдени основници, како и за одделни категории осигуреници утврдени со Одлуката на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, бр. 02-13401/5-г од 29. X. 1981 година, се валоризираат за 1985 година со пораст од 35,1% во однос на основниците утврдени за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1773/3-г
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за оспорување на татковство по тужбата на мал. тужител Томе Костовски од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 50-II/17, чиј привремен старател е Митко Солаков, адв. од Скопје, против тужениот Цане Михајлов од Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 5-3/9 — Север — Чаир, и тужената Марија Михајлова, со непозната адреса.

Се повикува тужената Марија Михајлова од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3839/84. (24)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за зголемување на законска издршка по тужбата на тужителите Фатиме Деари и Афиме Деари, двете од село Селце, застапувани од законскиот застапник мајката Фатиме Деари од село Селце, против тужениот Рамадан Сали Деари од село Шилковица, Тетово, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари од село Шилковица во рок од 30 дена да постави свој полномошник и да ја достави својата адреса или се јави во судот. По истекот на овој рок, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 128/85. (23)

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заеднички основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на оредствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува следниот податок:

Просечниот месечен чист личен доход по работен исплатен во стопанството на Републиката за 1984 година изнесува 17.696,00 динари.

СОДРЖИНА

Страна

✓ 80. Закон за судовите за прекршоци — — —	113
✓ 81. Закон за здравствена инспекција — — —	118
✓ 82. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето за 1985 година — — — — —	119
✓ 83. Одлука за разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — — — —	119
✓ 84. Одлука за именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ — — — — —	120
✓ 85. Одлука за именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ — — — — —	120
✓ 86. Одлука за именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хацивасилев — Јасмин“ — — — — —	120
✓ 87. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки — Скопје — — — — —	121
88. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки во Скопје — — — — —	121
89. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп — — — — —	122
✓ 90. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет — Скопје — — — — —	122
✓ 91. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност — Скопје — — — — —	122
✓ 92. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола — — — — —	123

✓ 93. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Маврово“ — Гостивар — — — — —	123
✓ 94. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид — — — — —	123
✓ 95. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ОЗТ Национални паркови и ловишта — Скопје — — — — —	124
✓ 96. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за трансфузиологија — — — — —	124
✓ 97. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Болницата за нервни и душевни болести с. Бардовци — Скопје — — — — —	124
✓ 98. Одлука за давање согласност на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во Социјалистичка Република Македонија за 1985 година — — — — —	124
✓ 99. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита за 1985 година — — — — —	125
✓ 100. Одлука за обемот, намените и начинот на користење на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд во 1985 година — — — — —	125
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
✓ 78. Одлука за дополнување на Одлуката за висината на дневните трошоци на лица упатени на лекување во странство и нивните придружници — — — — —	126
✓ 79. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување на средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита за 1985 година — — — — —	126
✓ 80. Одлука за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	126
✓ 81. Одлука за утврдување на висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	127
✓ 82. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	127
✓ 83. Одлука за валоризација на основиците и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и валоризација на основиците и висината на придонесите за одделни категории осигуреници за 1985 година — — — — —	127